



ГЛОБАЛ ГРУП КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје

Седиште: ул. Тодор Паница бр.7/1-15 Скопје,

ЕДБ: МК4058018530158

☎ 02/5126-533, ☎ 078/332-350

✉ audit@globalgroup.mk, www.globalgroup.mk

Сметка: 200003332266115 Стопанска банка АД Скопје

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Акционерите и Управниот Одбор на Ларин Мрамор Компани АД, Скопје

Мислење со резерва

Извршивме ревизија на финансиските извештаи на Ларин Мрамор Компани АД Скопје („Друштвото“), кои ги сочинуваат билансот на состојба на 31 декември 2024 година, билансот на успех, извештајот за останата сеопфатна добивка, извештајот за промени во капиталот и извештајот за парични текови за годината што завршува на тој датум, како и белешките кон финансиските извештаи, кои вклучуваат значајни сметководствени политики.

Според наше мислење, освен за можните влијанија на прашањето опишано во делот „Основ за мислење со резерва“, финансиските извештаи даваат вистинита и објективна слика за финансиската состојба на Друштвото на 31 декември 2024 година, како и за неговите финансиски резултати и парични текови за годината што завршува на тој датум, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Основа за мислење со резерва

Договорот за ревизија беше склучен во јули 2025 година, по завршување на деловната 2024 година, поради што не присуствувавме на пописот на залихите на 31 декември 2024 година. Не можевме да се увериме во постоењето и вреднувањето на залихите преку алтернативни постапки. Според тоа, не можевме да утврдиме дали постоеја потребни корекции на залихите, трошоците за продадени добра и добивката/загубата за периодот.

Ревизијата ја спроведовме во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија прифатени во Република Северна Македонија. Ние сме независни од Друштвото согласно Меѓународниот кодекс на етика за професионални сметководители (IESBA Code) и ги имаме исполнето нашите други етички одговорности согласно истиот Кодекс.

Сметаме дека ревизорските докази кои ги обезбедивме се доволни и соодветни за да послужат како основа за нашето мислење.

Нагласување на прашање

- Како што е наведено во Белешка 2.3 - Друштвото оствари загуба од своето работење за 2024 година во износ од 17,035 илјади денари. На датумот на известување, акумулираната загуба изнесува 29,625 илјади денари, а тековните обврски ги надминуваат тековните средства за 121,909 илјади денари. Овие показатели укажуваат на постоење материјална неизвесност којашто може да наметне значајно сомневање во способноста на Друштвото да продолжи со работење врз основа на претпоставката за континуитет.

Способноста на Друштвото да продолжи со своите деловни активности во иднина зависи пред сè од можноста за изнаоѓање на континуирани извори на финансирање. Раководството оценува дека претпоставката за континуитет е соодветна, имајќи ја предвид намерата на сопственикот, изразена во своето необврзувачко писмо, да продолжи со поддршката на Друштвото најмалку 12 месеци од датумот на писмото.

- Како што е опишано во Белешка 26- Еден од договорите за концесии на Друштвото, „Нови Присад - Галабовец“, истече во мај 2025 година. Друштвото навремено покрена постапка за обновување, но Владата сè уште нема донесено одлука. Друштвото достави позитивни инспекциски наоди и потврди дека нема даночни обврски, а воедно поднесе и тужба до Управниот суд против Владата заради недонесување одлука. Материјално, оваа концесија нема значајно влијание врз производството на Друштвото.

Нашето мислење не е квалификувано во врска со овие прашања.

Одговорност на Раководството за посебните финансиски извештаи

Раководството е одговорно за подготвување и објективно презентирање на овие посебни финансиски извештаи, согласно сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на посебни финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие посебни финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали посебните финансиски извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во посебните финансиски извештаи. Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот, и истите вклучуваат проценка на ризиците од материјално погрешно прикажување во посебните финансиски извештаи, било поради измама или грешка.

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на посебните финансиски извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективност на внатрешната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на посебните финансиски извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Друштвото Ларин Мрамор Компани АД, Скопје е исто така одговорно за изготвување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2024 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва.


Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на Годишниот извештај на Друштвото со историските финансиски информации објавени во посебната годишна сметка и посебните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2024 година согласно применливите стандарди прифатени во Република Северна Македонија, како и во согласност со барањата на член 34, став 1 точка д) од Законот за Ревизија ("Службен весник на РСМ бр.158/2010...83/2018").

Наше мислење е дека, историските финансиски информации објавени во Годишниот извештај за работењето на Друштвото Ларин Мрамор Компани АД, Скопје за 2024 година, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во посебната годишна сметка и ревидираните посебни финансиски извештаи на Друштвото со состојба на 31 декември 2024 година.

Останати прашања

Финансиските извештаи на Друштвото за годината која завршува на 31 декември 2023 година беа ревидирани од друг ревизор, кој на 03 јули 2024 година изрази мислење без резерва за тие извештаи.

Скопје, 15.10.2025 година

Овластен ревизор
Никола Терзиев




ГЛОБАЛ ГРУП КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје

Управител
Никола Терзиев
